

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 став (1) точка 4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 4) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 март 2021 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО, Тетово Shoqeri per prodhimin e energjise hidroelektrike ANI-ENERGETIK SHPK, Tetove му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентралата МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО, Тетово Shoqeri per prodhimin e energjise hidroelektrike ANI-ENERGETIK SHPK, Tetove, со седиште на ул. Илинденска бр.309-кат.6 Тетово (во понатамошниот текст: Друштво), на 3 февруари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентралата МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“, УП1 бр. 12-10/21 од 3 февруари 2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 5 февруари 2021 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

На Друштвото му е издадено Одобрение за градење бр. 27 УП-442/Е од 21 декември 2015 година, со кое се одобрува изградба на мала хидроелектрична централа МХЕ Габровска река со реф.бр.104, во Општина Теарце, со правосилност од 11 јануари 2016 година, издадено на инвеститорот Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани – Скопје и Решение за промена на инвеститор издадено од Министерство за транспорт и врски на

Република Северна Македонија, со бр.27 УП – 442 / Е, од 8 февруари 2021 година, со правосилност од 11 февруари 2021 година, со кое се признава статусот на инвеститор на Друштвото на градбата МХЕЦ Габровска река со реф. бр. 104, Општина Теарце, за која е издадено одобрение за градење со бр. 27 УО – 442 / Е од Министерството за транспорт и врски, со што Друштвото се стекнува со статус на инвеститор и може да ја врши изградбата на наведената градба.

Друштвото има Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕ Габровска река со реф.бр.104 склучен помеѓу Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани – Скопје со број 0307-13 од 28 јануари 2011 година и Министерството за економија со број 12-885/1 од 28 јануари 2011 година за период од 23 години, Договор за пренос на Договорот за концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрани, МХЕЦ Габровска река со реф.бр.104, склучен помеѓу Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани – Скопје со број 0307-111 од 19 септември 2016 година, Министерството за економија со бр. 12-5247/1 од 19 септември 2016 година, и Друштвото и Анекси на Договорот за концесија на вода меѓу кои и Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрани, МХЕЦ Габровска река со реф.бр.104, склучен помеѓу Друштвото со број 0307-80/20 од 25 декември 2020 година и Министерството за економија со бр. 12-8836/1 од 24 декември 2020 година, со којшто се продолжува рокот за почеток со комерцијална работа до 29 јули 2021 година.

Друштвото има Дозвола за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕ Габровска река со реф.бр.104 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање УП1 бр.11-285 од 25 септември 2015 година, на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани – Скопје и Решение бр. УП1-11/5-1573/2020 од 18 декември 2020 година за изменување и дополнување на дозволата со бр. УП 1 бр.11-285 издадена од 30 септември 2015 година за користење на вода за производство на електрична енергија МХЕ Габровска со реф. бр. 104, издадено на Друштвото.

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 10.2, односно од Образецот БЛ 10.2 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во .pdf формат. Друштвото го комплетираше барањето на 1 март 2021 година.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-348/1 од 4 март 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 4 март 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 став (1) точка 4) од Законот за енергетика* и член 14 став (1) точка 4) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрали МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“ на Друштво за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО, Тетово Shoqeri per prodhimin e energjise hidroelektrike ANI-ENERGETIK SHPK, Tetove.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-10/21
4 март 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënpika 17) dhe nenit 42, paragrafi (1) pika 4) të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi (1) pika 4) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 4 mars 2021, miratoi

VENDIM
PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË PËRKOHSHME TË KRYERJES SË VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE,
PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Hidroelektrike “ANI-ENERGETIK” SHPK, Tetovë i lëshohet licencë e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike nga Hydrocentrali Elektrik HCEV “GABROVSKA REKA me nr. ref.104”.
2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1, nr. 12-10/21
4 mars 2021
Shkup

Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Марко Библимоски

Прилог:

**ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца**
Друштво за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО, Тетово Shoqeri per prodhimin e energjise hidroelektrike ANI-ENERGETIK SHPK, Tetove, со седиште на ул.Илинденска бр.309-кат.6 Тетово, Република Северна Македонија
- 2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:**
Производство на електрична енергија
- 3. Евидентен број на привремена лиценца:** ЕЕ-ПРОИЗ-460-2021
- 4. Единствен матичен број:** 7033770
- 5. Единствен даночен број:** 4028015526080
- 6. Локација на вршење на енергетската дејност**
Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“ во општина Теарце.
- 7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија**
Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
- 8. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца**
Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

9. Производни капацитети со кои ќе се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“ со следните технички карактеристики:

- а) назив на хидроелектроцентралата: МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“
- б) моќност на хидроелектроцентрала: 1240 kW
- в) податоци за турбина:
 - тип и производител: Pelton, хоризонтална,
 - моќност: 1408 kW
 - номинален пад: 384,5 m
 - инсталиран проток: 0,41 m³/s
 - номинална брзина: 1000 RPM
- г) податоци за генератор:
 - тип и производител: синхрон, хоризонтален
 - инсталирана привидна моќност: 1750 kVA,
 - фактор на моќност: 0,8,
 - номинална активна моќност: 1400 kW,
 - фреквенција: 50Hz
 - работен напон: 0,69 kV,
 - номинална брзина: 1000 RPM
- ѓ) податоци за трансформатор:
 - моќност привидна: 2000 kVA,
 - номинален напон: 35/0,69 kV/kV

Shtojcë:

**LICENCË E PËRKOHSHME
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE**

- 1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së përkohshme:**
Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Hidroelektrike "ANI-ENERGETIK" SHPK, Tetovë, me seli në Rugën e Llindenit nr. 309, kati i 6-të, Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut

- 2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca e përkohshme:**
Prodhimi i energjisë elektrike

- 3. Numri evidentues i licencës së përkohshme:** EE-ПРОИЗ-460-2021

- 4. Numri i amzës:** 7033770

- 5. Numri i tatimit:** 4028015526080

- 6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike**
Bartësi i licencës së përkohshme do ta kryejë veprimarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga hidrocentrali elektrik "HCEV GABROVSKA REKA me nr. ref. 104" në Komunën e Tearcës.

- 7. E drejta për kyçje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike**
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

- 8. Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme:**
Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për kryerjen e veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

9. Kapacitet prodhuese me të cilat do të kryhet veprimtaria energjetike

Veprimtaria energjetike prodhim i energjisë elektrike, do të kryhet nga Hidrocentrali Elektrik HCEV "GABROVSKA REKA me nr. ref. 104" me karakteristikat teknike në vijim:

- a) emri i hidrocentralit elektrik: HCEV "GABROVSKA REKA me nr. ref.104"
- b) fuqia e hidrocentralit elektrik: 1240 kW
- b) të dhënat për turbinën:
 - lloji dhe prodhuesi: Pelton, horizontale,
 - fuqia: 1408 kW
 - rënia nominale: 384,5 m
 - rrjedha e instaluar: 0,41 m³/s
 - shpejtësia nominale: 1000 RPM
- r) të dhënat për gjeneratorin:
 - lloji dhe prodhuesi: Sinhron, horizontal
 - fuqia e instaluar aparente: 1750 kVA,
 - faktori i fuqisë: 0,8,
 - fuqia nominale aktive: 1400 kW,
 - frekuenca: 50Hz
 - tensioni punues: 0,69 kV,
 - shpejtësia nominale: 1000 RPM
- f) të dhënat për transformatorin:
 - fuqia aparente: 2000 kVA,
 - tensioni nominal: 35/0,69 kV/kV